

UDK 55

CODEN—GEOME 2

YU ISSN 0352—1206

GEOLOGICA MACEDONICA

T. 5

1990-91—Штип—Štip

Nr. 1



| | | | | | |
|--------------|------|-------|---------|------|---------|
| Geol. maced. | T. 5 | Nr. 1 | 121-132 | Štip | 1990-91 |
|--------------|------|-------|---------|------|---------|

УДК:553.24.065.078/497.17.Злетово//047.31/

Оригинален научен труд
Original scientific papers

ХИДРОТЕРМАЛНИ ИЗМЕНИ ВО ОЛОВНО-ЦИНКОВОТО НАОГАЛИШТЕ „ЗЛЕТОВО“ ВРЗ ПРИМЕРОТ НА РУДНА ЖИЦА II и III

Т. Серафимовски*, Б. Боев*, М. Милосавлевски**

* Рударско-геолошки факултет – Штип

** Рудници за олово и цинк „Злетово“


АБСТРАКТ

Хидротермалните измени на вулканските карпи во оловно-цинковото наоѓалиште Злетово и неговата непосредна околина претставуваат посебно објект на ова рудносно подрачје. Интензиетот на алтерациите на вулканските карпи (главно децитски итнимбрити) е толку силен изразен што во денешни услови е сосем тешко да се пронајде примерок на наполно свежа карпа. Екстензивно најраспространета промена на вулканските карпи е пропилитизацијата, манифестирана преку појавата на хлорит, делумно епидот, калцит, пирит и др. Од хидротермалните алтерации, чии манифестиации се констатирани непосредно околу рудните жици, најкарактеристични се силификацијата, серицитизацијата и коалиназацијата, придржани од пирофилитизација, карбонатизација, К-фелдспатизација и др.


Покрај наведените типични хидротермални измени, во наоѓалиштето Злетово се регистрирани и поголем број на алтерации кои се карактеризираат со намален екстензитет, но заместа со нагласен интензитет. Во оваа група на измени посебно треба да се истакнат адуларизацијата, аргилитазацијата, сидеритизацијата, титанизацијата, лимонитизацијата, создавањето на хидромусковит, калцедон и др.

ВОВЕД


Оловно-цинковото наоѓалиште Злетово ги зазема централните делови од рудниот реон Кратово–Злетово, односно југоисточните делови на злетовското рудно поле. Просторно ова рудно наоѓалиште е локализирано во источните делови на пространата Кратовско-злетовска вулканска област.



Сл. 1. План на рудна жица бр. II,
на хоризонт 510, поткоп-22
Fig. 1. Plan of ore vein-II of horizons
510, adit-22




Сл. 2. РЕНТГЕН ДИФРАКТОГРАМ НА ВУЛКАНСКИ КАРПИ ОД РУДИТА ЖИЦА II Fig. 2. RENTGEN DIFRAKTOKRAMP FOR VOLCANIC ROCKS FROM ORE VEIN II



Sl. 3. Profile for ore vein-III
between horizons 580, 535 and 490

Fig. 3. Profile for ore vein-III
between horizons 580, 535 and 490



Sl. 4. RENTGEN DIFRAKTOGRAM FOR VOLCANIC ROCKS FROM ORE VEIN III

тувани примероци се регистрирани силификација, серицитизација и коалинизација, но, за разлика од предходните, овде имаме интензивно пројавена К-фелдспатизација, чие присуство е утврдено малку подалеку од контактот на рудната жица со околните карпи. Покрај овие измени, завиден интензитет покажува и калцитизацијата, заместа доломитизацијата и сидеритизацијата, а регистрирано е и присуство на пиритизација и мангано-калцити.

За да се согледа хемизмот на хидротермално изменетите вулкански карпи од испитуваните локалитети, изработени се неколку силикатни анализи, а резултатите се прикажани во Табела I.

ТАБЕЛА I Хемиски состав на изменетите вулкански стени од непосредната околина на рудна жица II и III

TABLE I Chemical composition of the altered volcanic rocks from the vicinity of the ore veins II and III

| | ZT III/1 | ZT II/2 | ZT II/6 | ZT II/13 | ZT II/14 | ZT III/12 | ZT III/23 |
|--------------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| SiO ₂ | 58.44 | 46.47 | 52.89 | 52.19 | 54.71 | 54.32 | 52.92 |
| TiO ₂ | 0.83 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 0.81 | 0.64 |
| Al ₂ O ₃ | 17.33 | 14.95 | 13.63 | 15.44 | 14.47 | 15.58 | 13.45 |
| Fe ₂ O ₃ | 5.25 | 15.28 | 5.31 | 3.67 | 2.59 | 2.46 | 2.75 |
| FeO | 2.11 | 0.77 | 8.65 | 3.04 | 3.01 | 2.91 | 2.09 |
| MnO | 0.24 | 0.35 | 1.32 | 0.61 | 0.17 | 0.14 | 0.29 |
| MgO | 1.9 | 1.22 | 2.56 | 2.89 | 2.99 | 2.01 | 1.43 |
| CaO | 1.24 | 1.3 | 0.86 | 5.77 | 6.41 | 6.41 | 9.13 |
| Na ₂ O | 0.13 | 0.26 | 0.06 | 0.19 | 0.05 | 0.89 | 0.25 |
| K ₂ O | 3.97 | 3.62 | 3.51 | 4.3 | 3.49 | 4.23 | 4.69 |
| H ₂ O- | 0.59 | 0.83 | 0.44 | 0.66 | 0.38 | 0.39 | 0.26 |
| H ₂ O + | 7.49 | 13.76 | 9.88 | 10.08 | 10.58 | 9.52 | 10.74 |
| SUMA | 99.52 | 99.6 | 99.88 | 99.57 | 99.55 | 99.67 | 99.64 |

Од приложената табела се гледа дека составот на хидротермално изменетите вулкански карпи од испитуваниот локалитет во многу нешто се разликува од составот на релативно свежите вулкански карпи од рудникот Злетово. Имено, од податоците што ги даваат СТОЈАНОВ и РАДОВИЌ (1974) за вулканските карпи од рудникот Злетово може да се констатира дека тие карпи во просек содржат 58% SiO₂, околу 3–3,5% K₂O и не повеќе од 1,5–2% H₂O⁺. Од ова произлегува дека во процесот на хидротермалната активност дошло до изнесување на (SiO₂) компонентата на вулканските карпи, потоа масовно изнесување на натриумот, делумно железото и магнезиумот, а интензивно принесување на калиумот, што според ГОРЃЕВИЌ В. и ГОРЃЕВИЌ П. (1982), е резултат на К-мета-

соматоза која ја следи силификацијата и интензивно се развива околу рудните жици. Високиот степен на променетост на вулканските карпи од жица II и III се гледа и од процентуалното учество на H_2O^+ компонентата во нивниот состав.

За да се согледа асоцијацијата на елементите во хидротермално изменетите карпи од испитуваниот локалитет, извршени се семиквантитативни спектрални анализи на неколку примероци од рудна жица II. Резултатите од овие испитувања се прикажани во Табела II.

ТАБЕЛА II Семиквантитативни спектрални анализи на вулканските карпи од рудна жица II

TABLE II Semiquantitative spectral analyses of the volcanic rocks from ore vein II

| | Mn | Pb | Sn | Ga | Ce | Cu | Zn | Ag | Co | V | Ni |
|----------|-------|------|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|
| ZT II/2 | 2000 | 1500 | — | 20 | 10 | 200 | 1500 | 3.5 | 7.5 | 35 | 5 |
| ZT II/6 | 2000 | 1500 | — | 20 | 35 | 200 | 1500 | 7.5 | 5 | 35 | 7.5 |
| ZT II/13 | 2000 | 150 | — | 10 | 35 | 20 | 200 | 5 | 5 | 50 | 5 |
| ZT II/14 | 3500 | 100 | — | 10 | 15 | 35 | 75 | 5 | 5 | 50 | 10 |
| ZT II/24 | 10000 | 150 | 7.5 | 20 | 10 | 20 | 500 | 5 | — | 35 | 10 |
| ZT II/1 | 1500 | 2000 | — | 20 | 7.5 | 150 | 5000 | 5 | 10 | 50 | 7.5 |
| ZT II/12 | 1500 | 100 | 2 | 30 | 10 | 100 | — | 3.5 | 5 | 50 | 5 |
| ZT II/23 | 2000 | 150 | — | 20 | 15 | 75 | 35 | 2 | 5 | 50 | 5 |

Од приложената табела се гледа дека утврдената асоцијација на елементите во хидротермално изменетите вулкански карпи од контактните делови во рудна жица II одговара на ореолот на расејување на полиметаличната оловно-цинковна минерализација локализирана во рудните жици. Имено, со високи содржни се карактеризираат оловото, цинкот, среброто и мanganот, што е и нормално за ваков тип на наоѓалишта а поради малата осетливост на методата одреден број на елементи од редот на Ba, Sr, Be, Sb, Ge и др. не се регистрирани.

ДИСКУСИЈА

Врз база на податоците од досегашните истражувања, како и резултатите од најновите испитувања на хидротермалните измени на вулканските карпи непосредно околу рудна жица II и III, може да се констатира дека хидротермалните измени во наоѓалиштето Злетово се доста интензивни и разновидни, што веројатно доаѓа како резултат од соста-

вот на средината, нејзината тектонска предиспонираност и карактерот на хидротермалните флуиди. Како екстензивно најзастапена измена на вулканските карпи во наоѓалиштето Злетово е и пропилитизацијата. Таа во основа е автохидратациона промена која нема директна врска со оруднувањето, но нејзината улога се огледа во збогатувањето на растворите со сулфурна и сулфуреста киселина, кои повеќекратно им ја зголемиле агресивноста на хидротермалните раствори. Како резултат на ова, подоцна доаѓа до интензивна К-метасоматоза и излужување на рудните компоненти од околните карпи. Пропилитизацијата се манифестира со метасоматска измена на боените минерали во вулканските карпи создавање на хлорит, епидот, калцит, пирит, на места магнетит и др.

Најинтензивно застапени хидротермални измени во наоѓалиштето се силификацијата, серицитизацијата и коалинизацијата. Тие, во поголема или во помала мера, се пројавени во и на контактот на рудните жици со околните вулкански карпи. Интензитетот на овие промени постепено опаѓа оддалечувајќи се од рудните жици. Во самите рудни жици и во нивните салбанди најинтензивна промена е силификацијата. Во одделни делови таа учествува и со 50% во вкупната маса, а најчесто се манифестира со појава на млавови, жици и неправилни концентрации на кварц кои го придржуваат сулфидното оруднување. Во подоцнежните алтерациони фази силификацијата се манифестира со создавање на жилички и прожилички на калцедон, а на места и опал.

Серицитизацијата е констатирана во сите испитувани примероци од рудните жици II и III. Интензитетот на оваа алтернација е најизразен непосредно околу рудните жици, а со оддалечување од контактот во изменетите вулкански карпи е различно. Во најголем дел серицитизацијата е поврзана со хидротермалните процеси, но регистрирано е и присуство на серицит (претежно во интензивно коалинизираните партии), кој веројатно е продукт на некои други процеси. Каолинизацијата е мошне честа и јасно изразена хидротермалната измена околу рудните жици во наоѓалиштето Злетово. Редовно ги придржува силификација и серицитизација, а најинтензивно се развива во салбандните делови на рудните жици. Наместа кадешто доаѓа до проширување на рудните жици и ореолот на коалинизацијата е далеку повеќе изразен, додека во оние делови каде што рудните жици се потанки или имаат тенденција на исклинување, коалинизацијата е послабо изразена.

Покрај наведените хидротермални измени, значајно присуство во наоѓалиштето покажува и карбонатизацијата. Таа се манифестира како метасоматска (продукт на пропилитските промени) и жилна – продукт на хидротермалната активност. Далеку поголемо присуство и значење

во наоѓалиштето има жилната карбонатизација, која се јавува како калцитска, Mn-калцитска, сидеритска или анкеритска. Продуктите на карбонатизацијата настапуваат или во самостојни жици, жилички и пројилки или во заедница со силификацијата, пиритизацијата, баритизацијата и др. Жилната карбонатизација во вид на сидеритизација често пати покажува и директна врска со оруднувањето, но најчесто се манифестира како пострудна алтерација.

Меѓу честите хидротермални измени во испитуваните рудни жици од наоѓалиштето Злетово е и пирифилитизацијата. Таа ги придржува основните измени, а наместа, како што е случај со салбандните делови на рудна жица II, е и мошне интензивно застапена. Во одделни делови таа учествува и со над 30% во вкупната маса. Со пирифилитизација се зафатени главно федспатите, и тоа како фенокристалите така и федспатите од основната маса. Пирифилитот е обично криптокристалест до финозрнест и се појавува најчесто во вид на радијално-зракести и лепезасти агрегати.

Од хидротермалните измени, коишто во испитуваните локалитети наместа покажуваат нагласен интензитет, посебно би ги издвоиле К-фелдспатизација и титатинизацијата. Интензивно присуство на К-фелдспатизација е утврдено околу рудна жица III, и тоа не на самиот контакт туку малку подалеку од контактот (проби 5, 7, 8 и 15, 16, 17,), каде што вулканските карпи не се толку силно алтерирани. Со оваа измена се зафатени претежно плагиокласите и санидинот. Во санидинот таа се појавува во вид на танки жилички и пражилки.

Присуството на титатинизација е регистрирано во салбандните делови на рудна жица II. Наместа титанизацијата е толку силно изразена што учествува со 40-50% во вкупната маса (проба II/22), а најчесто е застапена со 10-15% во испитуваните примероци од оваа рудна жица. Како резултат на пројавената титанизација, во хидротермално изменените карпи дошло до создавање на титатит, анатаз, рутил, илменит, леукоксен и др.

Во наоѓалиштето Злетово од хидротермалните измени е регистрирано уште и присуство на адуларизација, која поподробно е изучена од страна на Стојанов и Денковски (1974), потоа на аргилитизација, алунитизација, баритизација, лимонитизација и др., но повеќето од овие измени се карактеризираат со мал интензитет, додека екстензитетот им е најчесто ограничен.

Треба да се истакне дека со спроведените испитувања, иако беше направен обид, не бевме во можност латерално околу рудните жици да издвоиме одредени зони со карактеристични фации на хидротермалните алтерации, бидејќи токму во салбандните делови на рудните жици

во наоѓалиштето има жилната карбонатизација, која се јавува како калцитска, Mn-калцитска, сидеритска или анкеритска. Продуктите на карбонатизацијата настапуваат или во самостојни жици, жилички и прожилки или во заедница со силификацијата, пиритизацијата, баритизацијата и др. Жилната карбонатизација во вид на сидеритизација често пати покажува и директна врска со оруднувањето, но најчесто се манифестира како пострудна алтерација.

Меѓу честите хидротермални измени во испитуваните рудни жици од наоѓалиштето Злетово е и пирифилитизацијата. Таа ги придржува основните измени, а наместа, како што е случај со салбандните делови на рудна жица II, е и мошне интензивно застапена. Во одделни делови таа учествува и со над 30% во вкупната маса. Со пирифилитизација се зафатени главно федспатите, и тоа како фенокристалите така и федспатите од основната маса. Пирифилитот е обично криптокристалест до финозрnest и се појавува најчесто во вид на радијално-зракасти и лепешасти агрегати.

Од хидротермалните измени, коишто во испитуваните локалитети наместа покажуваат нагласен интензитет, посебно би ги издвоиле К-фелдспатизација и титатинизацијата. Интензивно присуство на К-фелдспатизација е утврдено околу рудна жица III, и тоа не на самиот контакт туку малку подалеку од контактот (проби 5, 7, 8 и 15, 16, 17,), каде што вулканските карпи не се толку силно алтерирани. Со оваа измена се зафатени претежно плагиокласите и санидинот. Во санидинот таа се појавува во вид на танки жилички и пражилки.

Присуството на титатинизација е регистрирано во салбандните делови на рудна жица II. Наместа титанизацијата е толку силно изразена што учествува со 40-50% во вкупната маса (проба II/22), а најчесто е застапена со 10-15% во испитуваните примероци од оваа рудна жица. Како резултат на пројавената титанизација, во хидротермално изменените карпи дошло до создавање на титатит, анатаз, рутил, илменит, леукоксен и др.

Во наоѓалиштето Злетово од хидротермалните измени е регистрирано уште и присуство на адуларизација, која поподробно е изучена од страна на Стојанов и Денковски (1974), потоа на аргилитизација, алунитизација, баритизација, лимонитизација и др., но повеќето од овие измени се карактеризираат со мал интензитет, додека екстензитетот им е најчесто ограничен.

Треба да се истакне дека со спроведените испитувања, иако беше направен обид, не бевме во можност латерално околу рудните жици да издвоиме одредени зони со карактеристични фации на хидротермалните алтерации, бидејќи токму во салбандните делови на рудните жици

интензитетот, разновидноста и меѓусебното преклопување на хидротермалните алтерации се најизразени. Сепак, останува констатацијата дека околу испитуваните рудни жици II и III во наоѓалиштето Злетово континуирано најзастапени хидротермални измени се силификацијата, серитизацијата и коалинизацијата. Овие хидротермални алтерации, заедно со К-метасоматоза и дел од жилната карбонатизација, се синхрони со оруднувањето и тие претставуваат важен пропсекциски индикатор во наоѓалиштето. Ова е посебно значајно за оние делови од наоѓалиштето што се наоѓаат во фаза на доистражување.

ЗАКЛУЧОК

Од досега изнесеното може да се констатира дека вулканските карпи во наоѓалиштето Злетово се зафатени со интензивни и разновидни хидротермални алтерации, чии манифестиации се најизразени не-посредно околу рудните жици. Екстензивно најраспространетата измена на вулканските карпи е пропилитизацијата, која во основа претставува автохидратациона промена со која се зафатени боените минерали во карпите. Од хидротермалните измени најзастапени и најинтензивни се серитизацијата, силификацијата и коалинизацијата, кои се синхрони со оруднувањето и претставуваат значајни пропсекциски индикатори во наоѓалиштето. Овие измени речиси редовно се придружени од карбонатизација, пирофилитизација и К-фелдспатизација. Покрај нив, во испитуваните локалитети е регистрирано и присуство на адуларизација, титанизација, аргилитизација, алунитизација, лимонитизација и др., кои локално покажуваат нагласен интензитет, но обично се со мал екстензитет.

S U M M A R Y

**HYDROTHERMAL ALTERNATIONS IN LEAD-ZINC DEPOSIT
„ZLETOVO” ON THE SAMPLE ORE VEINS II AND III**

T. Serafimovski*, B. Boev*, M. Milosavlevski**

* Faculty of Geology and Mining, Štip

** Lead and Zinc Mines „Zletovo”

The general characteristics of the volcanic rocks from „Zletovo” deposit and its vicinity are that they are tectonically altered, strongly hydrothermally altered and mineralized.

Lead and zinc mineralization is mainly located along fault structures within the ignimbritic complex with dacitic composition. Volcanic rocks mainly formed during oligo-miocene, but the lead-zinc mineralization, which is the product of the hydrothermal activity, formed during miocene.

Mineralization in Zletovo deposit was accompanied by intensive alternations of volcanic rocks, with explicit manifestations round the ore veins.

The investigations that we have made so far have proved that in this deposit propylitization was the most extensive alteration in the volcanic rocks, the results of which are seen in the occurrence of chlorite, epidote, calcite, pyrite etc.

During the hydrothermal activity the propylitized volcanic rocks were intensively hydrothermally altered so that only contours of previous minerals are left behind.

Silification, sericitization and kaolinization are most common hydrothermal alterations.

Their intensity is expressed round the ore veins the most. As the contact of the ore veins from the surrounding rocks moves away, the intensity of the alterations gradually decreases. These alterations are simultaneous with mineralization and they represent a significant prosperous indicator in the deposit. These typical hydrothermal alterations in the deposit are almost accompanied by carbonatization, pyrophyllitization and K-feldspatization (whose more intensive presence was noticed round ore vein III).

Besides the above mentioned types of alteration, the presence of adularization, argillitization, titanization, alunitization, limonitization, pyritization etc. have been determined. At some places occur with increased intensity, but they generally have limited extension.

ЛИТЕРАТУРА – REFERENCES

- БЛЕЧИЋ, Н. (1983), Извори рудних компоненти хидротермалних лежишта (Упоредна анализа генетских модела на примеру рудног лежишта Злетово). Докторска дисертација, Београд.
- ИВАНОВ, Т. ИВАНОВА, В. (1974), Пропилити во Ср Македонија и нивната врска со минерализацијата. VIII – Југословенски геолошки конгрес, Блед.
- IVANOV, T. (1977), Propylitisation and Propylitic Facies. Vesvik A, Kn. XXXVII, 135-154, Beograd.
- ИВАНОВ, Т. ДЕНКОВСКИ Г. (1980), Хидротермални алтерации во порфирското бакарно лежиште Плавница – Златица во Кратовско – злетовската вулканска област. Симпозијум „Алтернација стена и минерала“, 139-163, Београд.
- РАКИЋ, С. (1978), Неке структуре и генетске особености полиметаличког орудненja у злетовском рудном пољу. IX конгрес геолога Југославије, 611-619, Сарајево.
- РАДОВИЋ, Н. (1981), Продукти на хидротермалните измени. Во Минералашко-петролошка студија на карпите од дуннатините во пошироката околина на Добревското рудно наоѓалиште. Стр. фонд на рудникот Злетово.
- СТОЈАНОВ, Р. ДЕНКОВСКИ, Г. (1974), Минералашко-петрографска студија на жица бр. 2, Добрево. Стр. фонд на рудникот Злетово.
- СТОЈАНОВ, Р. РАДОВИЋ, Н. (1974), Петрологија на вулканските карпи во олово-цинковиот рудник Добрево. VIII- југословенски геолошки конгрес, Блед.
- СТОЈАНОВ, Р. (1980), Вулканската купа Плавница, полиметалните минерализации и околурудните промени во неа. Симпозијум „Алтернација стена и минерала“, 122-139, Београд.
- СТОЈАНОВ, Р. СЕРАФИМОВСКИ, Т. (1990), Вулканизмот во Злетовско- кратовската вулканска област. XII-југословенски геолошки конгрес, Охрид.
- СЕРАФИМОВСКИ, Т. (1990), Металогенија на зоната Леце-Халкидик. Докторска дисертација, Штип.
- ГОРЃЕВИЋ, В. ГОРЃЕВИЋ, П. (1982), Хидротермалне измене у злетовском рудном пољу. Во студијата „Регионална и детална металогетска истр. у рудном пољу Злетово“.